

С О О П Ш Т Е Н И Е

ЗА ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР И ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО АКАДЕМСКАТА
2022/2023 година ЗА СТУДЕНТИ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ЗАПИШАНИ ВО
АКАДЕМСКАТА **2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023** ГОД. НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА
ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ

1. Заверката, односно запишувањето на летниот семестар во академската
2022/2023 година, за студентите запишани во академската 2020/21,
2021/2022 и 2022/2023 година, ќе се врши на

08.02.2023 година (среда)

до 14.02.2023 година (вторник)

И ТОА ВО ТЕРМИНИТЕ:

- Студентите од I година **08.02.2023 година (среда)**
- Студентите од II година **09.02.2023 година (четврток)**
- Студентите од III година **10.02.2023 година (петок)**

УСЛОВИ ЗА ЗАВЕРУВАЊЕ НА СЕМЕСТАРОТ

1. Студентот може да го завери зимскиот семестар само ако ги исполнил академските обврски за сите предмети што ги запишал во дадениот семестар.
 - Потврда за исполнети академски обврски за предмет претставува добиен потпис од наставникот во индексот на студентот и во електронскиот I KNOW систем.
2. Семестарот може да се завери и без потпис за предметите за што се плаќа **НАДОМЕСТ од 3,33 евра за секој кредит за нереализирана обврска на предмет од претходниот семестар (6 кредити x 3,33 евра = 19,98 евра од предмет, во денарска противвредност), односно надомест од 6,66 евра за секој кредит за нереализирана обврска на предмет од претходниот семестар (6 кредити x 6,66 евра = 39,96 евра од предмет, во денарска противвредност) за студентите запишани во квота кофинансирање, на жиро-сметката на Факултетот (незаверените предмети не може да се полагаат, уплатата се врши за да можат да се заверат останатите, реализирани потписи).**

Студентот нема право да ги полага испитите по предметите за кои не ги исполнил академските обврски (нема потпис). Овие предмети, студентот е должен да ги презапише и ислуша во следната учебна година

ПРИ ЗАПИШУВАЊЕ НА СЕМЕСТАРОТ, СТУДЕНТИТЕ ТРЕБА ЗАДОЛЖИТЕЛНО:

- да го запишат електронски семестарот во **I-KNOW** системот и да изберат предмети во истиот семестар;
- да достават Образец А4 за заверување на семестар и Образец А3 за запишување на семестар;
- **СИТЕ РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПОДИГНУВААТ И ПОПОЛНУВААТ СТУДЕНТСКА АНКЕТА ЗА ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 година во Факултетското студентско собрание (бр.38 А).**
- Индекс (во кој се запишани претходно електронски избраните предмети (I know) согласно со долунаведеното упатство **(ПРИЛОГ 1)**

1. Редовните студенти, запишани на сите студиски програми, кои имаат остварено услов за запишување на нареден семестар имаат обврска при запишувањето на летниот семестар да ја уплатат втората рата (II рата) од **100,00** Евра (во денарска противвредност) на жиро-сметка на **ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ**, со назнака - втора рата за запишување на година односно летен семестар за редовни студенти запишани во државна квота.

2. Редовните студенти на сите студиски програми, кои не ги исполнуваат условите од точка 1, заклучно со првата редовна испитна сесија (јануарска), можат да запишат нареден летен семестар, со надомест од **3,33** евра за секој кредит од презапишан/неположен предмет од претходниот летен семестар ($6 \text{ кредити} \times 3,33 \text{ евра} = 19,98 \text{ евра}$ од предмет, во денарска противвредност), уплатени на жиро-сметка на **ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ**.

3. Редовните студенти со кофинансирање, кои ги исполнуваат условите за запишување на нареден семестар, запишуваат семестар со надоместок од **200,00**Евра, (во денарска противвредност) на жиро-сметка на **ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ**, со назнака - втора рата за запишување на година односно летен семестар за редовните студенти со кофинансирање.

4. Редовните студенти со кофинансирање, кои не ги исполнуваат условите од точка 3, заклучно со првата редовна испитна сесија (јануарска),можат да запишат нареден летен семестар , со надомест од **6,66** евра за секој кредит од презапишан/неположен предмет од претходниот летен семестар ($6 \text{ кредити} \times 6,66 \text{ евра} = 39,96 \text{ евра}$ од предмет, во денарска противвредност), уплатени на жиро-сметка на **ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ**.

5. Вонредните студенти, кои ги исполнуваат условите за запишување на нареден семестар запишуваат семестар/година со надоместок од **200,00** Евра(во денарска противвредност) уплатени на жиро сметка на **ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ**, со назнака - втора рата за запишување на година.

6. Вонредните студенти, кои не ги исполнуваат условите од точка 5, заклучно со првата редовна испитна сесија (јануарска),можат да запишат нареден летен семестар,со надомест од **6,66** евра за секој кредит од презапишан/неположен предмет од претходниот летен семестар (6

кредити x 6,66 евра = 39,96 евра од предмет, во денарска противвредност), уплатени на жиро-сметка на ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО СКОПЈЕ.

- ПРИЛОГ 1 -

УПАТСТВО ЗА ЗАПИШУВАЊЕ/ПРЕЗАПИШУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ

ПРЕЗАПИШУВАЊЕТО НА ПРЕДМЕТИТЕ ВО ИНДЕКСОТ Е ИСКЛУЧИТЕЛНО ПО СЛЕДНИОТ РЕДОСЛЕД:

- **НЕПОЛОЖЕНИ ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ**
- **НЕПОЛОЖЕНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ**
- **ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ОД ТЕКОВЕН СЕМЕСТАР**
- **ИЗБОРНИ ОД ТЕКОВЕН СЕМЕСТАР**

НАПОМЕНА:

- **Правила за запишување**

1. Секој студент што запишува летен семестар е должен да изврши избор на предмети што ќе ги слуша во летниот семестар според следните правила :
 - По правило студентот во секој семестар запишува предмети до најмногу 35 кредити;
 - При запишувањето на семестарот студентот најпрво ги запишува неположените задолжителни предмети од претходниот летен семестар, потоа неположените изборни предмети од претходниот летен семестар, потоа задолжителните предмети од тековниот семестар и на крај, изборните предмети од тековниот семестар, но на тој начин што вкупните студиски обврски во семестарот да не го надминат бројот од 35 кредити;
 - Условот за запишување на повеќе од 35 кредити е: положени предмети и реализирани сите кредити од сите претходно запишани предмети и просечна оцена најмалку 8,5. Студентите кои запишуваат поголем број кредити од 35, поднесуваат Барање за одобрување запишување поголем број кредити (во писмена форма, до продеканот за настава на Факултетот, преку архивата на Факултетот).

- Согласно Правилата за студирање студентот го губи статусот на студент запишан во државна квота (квота со партиципација) и ги продолжува студиите во квота со кофинансирање (квота со школарина) ако :

- еден предмет запише по трет пат;

- не освоил најмалку 50% од запишаните ЕКТС кредити во летниот семестар од претходната учебна година.

Оваа одлука се однесува при запишување на сите наредни зимски/летни семестри.

- Студентите кои ќе ги положат неположени предмети од претходниот летен семестар заклучно со дополнителната мартовска сесија, имаат право дополнително да ги запишат преостанатите кредити од тековниот семестар и да добијат потпис за реализирана обврска за истите.

ЖИРО СМЕТКАТА НА ФАКУЛТЕТОТ Е:

ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ, Ж.С.
160010454578810, со ТРЕЗОРСКА СМЕТКА 100000000063095 и
ПОВИКУВАЧКИ БРОЈ 723012, ПРОГРАМА 41, НАЧИН 1, СО
НАЗНАКА: ЗА ЗАПИШУВАЊЕ, ПРИМАЧ: НАРОДНА БАНКА НА
РСМ.

*ПОТРЕБНИТЕ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИТЕ МОЖАТ ДА ГИ НАБАВАТ ВО
ФОТОКОПИРНИЦАТА НА ВЛЕЗОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА ВО
СКОПЈЕ.*

ОД ДЕКАНАТОТ НА ФЗНХ ВО СОСТАВ НА УКИМ